

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“Планински велосипедски рај”**

Општина Кочани во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Планински велосипедски рај” за зајакнување на туристичкиот потенцијал преку создавање на услови за развој на авантуристички туризам и подобрување на можноста за развој на спортско рекреативниот и езерски туризам во општина Кочани кое ќе се постигне преку реконструкција и надградба на постоечките планинско велосипедски патеки на Осоговските планини и реконструкција на планинарскиот дом на Пониква.

Општина Кочани во рамките на апликацијата, подготви План за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Планински велосипедски рај” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина за време на проектната имплементација на проектот. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

2. Општина Кочани
Адреса: ул. Раде Кратовче бр.1, Кочани
Телефон: 033 274 002
Одговорно лице: Драган Петров
е-маил: dragan.petrov@kocani.gov.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: _____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Планински велосипедски рај” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Кочани и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата
